

PANTHEON

ΚΟΝΦΕΡΕΝЦИЯ

2020

ANYTIME
ANYWHERE
ANY DEVICE

14 Μαΐ 2020, Хотел Мериот, Скопје





Резервирајте го Вашето
место на најголемиот
PANTHEON бизнис
настан !



Повеќе од 250 партнери од реномирани
фирми во Северна Македонија и **1000**
учесници во регионот.



Тема на конференцијата:
»Anytime, anywhere, any device«.



Многу можности за разни деловни
состаноци и поврзување.

Спонзорство на PANTHEON конференција 2020



Одлична можност
за да ја
презентирате
вашата содржина,
како и ваше
претставување!

ПРЕТСТАВЕТЕ СЕ

на вашите потенцијални клиенти пред, за време и по настанот.

ПОВРЗЕТЕ СЕ

и создадете нови деловни можности.

НАДГРАДЕТЕ СЕ

деловна комуникација и многу повеќе.



За PANTHEON конференцијата



најголем PANTHEON
бизнис настан



Конференцијата се
одржува од 2004 година



Од локален до
регионален настан



Повеќе од 6000
учесници

Растечка бројка на PANTHEON конференциите по години



2019

Индекс на
задоволни
учесници на
конференцијата

4,69

1 - незадоволен
5 - одлично



Спонзорски пакети

	ГЕНЕРАЛЕН	ЗЛАТЕН	СРЕБРЕН	БРОНЗЕН	ПО ДОГОВОР
Достапни пакети	1	11	15	неограничено	
Котизација	4	2	1	X	
Деловни контакти	✓	✓	✓	✓	
Цена	5.000 €	3.000 €	1.500 €	1000 €	по мерка

BRAND VISIBILITY - БРЕНДИРАЊЕ

	ГЕНЕРАЛЕН	ЗЛАТЕН	СРЕБРЕН	БРОНЗЕН	ПО ДОГОВОР
Лого на веб-страницата PANTHEON конференција – партнери и спонзори	✓	✓	✓	✓	
Лого на веб-страницата PANTHEON конференција – најавна програма	✓	✓	✓	✓	
Лого на печатени материјали за PANTHEON конференција – Водич за Програма	✓	✓	✓	✓	
Лого на печатени материјали за PANTHEON конференција – Анкета	✓	✓	✗	✗	
Лого на печатени материјали за PANTHEON конференција – награден прашалник	✓	✓	✗	✗	
Лого на roll-up пано за PANTHEON конференција – партнери и спонзори	✓	✓	✓	✓	
Лого на ППТ презентација за PANTHEON конференција	✓	✗	✗	✗	
Лого на е-mail известувања за PANTHEON конференција со линк до посакуваната страница	✓	✓	✓	✓	
Лого на соопштение за јавноста	✓	✗	✗	✗	

ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ – ПРЕД НАСТАНОТ (1x)

Дигитална комуникација со учесниците ПРЕД НАСТАНОТ	ГЕНЕРАЛЕН	ЗЛАТЕН	СРЕБРЕН	БРОНЗЕН	ПО ДОГОВОР
1x Блог Професионален напис / блог со линк до веб-страницата на спонзорот, споделување на натписи на социјалните мрежи на Даталаб Фејсбук и Линкедин, 1x вклучување во њуслетер објава.	✓	✗	✗	✗	
1x Вебинар (до 20 минути) Објавување на веб-страницата на конференцијата и споделување на вебинарот на социјалните мрежи на Даталаб Фејсбук и Линкедин.	✓	✓	✗	✗	
1x промоциски банер Објава на промоциски банер пред конференцијата.	✓	✓	✗	✗	
1x промотивно соопштение на спонзорот до учесниците пред настанот Објава на веб-страницата на конференцијата и споделување на заедничко соопштение на социјалните мрежи на Даталаб на Фејсбук и Линкедин.	✓	✓	✓	✓	

| ПРОМОЦИЈА НА НАСТАНОТ (1x)

Комуникација со учесниците на настанот	ГЕНЕРАЛЕН	ЗЛАТЕН	СРЕБРЕН	БРОНЗЕН	ПО ДОГОВОР
Видео оглас (до 20 секунди) Објавување на видео реклама на конференцијата (KeyNote) - поставувањето го одредува организаторот	✓	✗	✗	✗	
Говор на спонзорски претставник со KeyNote На конференција може спонзорот да се претстави со говор до 30 минути (поставувањето го одредува организаторот)	✓	✗	✗	✗	
Match & Meet состаноци Организаирани средби со учесниците на настанот со помош и промоција на организаторот во специјалниот простор Match & Meet или во делот на изложбениот салон за партнери / спонзори	✓	✓	✓	✗	
Предавање / претставување Претставување на спонзорот во делот на стручните предавања во рамките на редовната програма на конференцијата	✓	✓	✗	✗	
Промоциски материјали Можност за поставување на промотивни материјали во конференциски торби или споделување во текот на паузите со помош на организаторот	✓	✓	✓	✓	
Место за поставување на штанд	✓	✓	✓	✗	
Roll-up платно Промоција на платно во лобито на настанот	✓	✓	✓	✓	

| ПРОМОЦИЈА ПО НАСТАНОТ (1x)

Комуникација со учесниците ПО НАСТАНОТ	ГЕНЕРАЛЕН	ЗЛАТЕН	СРЕБРЕН	БРОНЗЕН	ПО ДОГОВОР
Известување по настанот Известување по настанот и заблагодарување на партнерите / спонзорите со линкови до нивните веб-страници и споделување на блог - пост на социјалните мрежи на Даталаб Фејсбук и Линкедин	✓	✓	✓	✓	
Промоција на блог по настанот Промотивен блог и њуслетер до учесниците по настанот со линк до блогови, промотивни соопштенија и материјали од спонзорите на конференцијата	✓	✓	✗	✗	
Интервју со спонзорот Интервју со спонзорот и објавување на веб-страницата за настани и интервјуа на социјалните мрежи на Даталаб Фејсбук и Линкедин.	✓	✓	✗	✗	

Контакт

Марија Николовска

Менаџер на Даталаб Академија

marijan@datalab.com.mk

02 3079 231

Даталаб МК, д.о.о.е.л.

Луј Пастер **5 / 4-5**

МК-**1000** Скопје

info@datalab.com.mk

02 3079 231

konferencija.datalab.com.mk